



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧК

1830

2

Službeni vjesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 23 септември 1988

БЕЛГРАД

БРОЈ 56

ГОД. XLIV

Цена на овој број е 2.400 динари. – Аконтација на претплатата за 1988 година изнесува 33.300 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факт. 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

729.

Врз основа на чл. 11 и 23 од Законот за национализација на приватни стопански претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 98/46 и 35/48) и на член 11 став 3 од Уредбата за постапка за процена на вредностите и утврдување на надоместот за национализиран имот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 98/47), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИЈА НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ НА НАЦИОНАЛИЗИРАНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1. Во Одлуката за исплата на аконтација на поранешните сопственици на национализирани претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/71, 55/79, 61/83 и 49/86) во точка 1 став 1 зборовите: „до 10.000“, се заменуваат со зборовите: „до 100.000“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 336
1 септември 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Јанез Земљарич, с. р.

730.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебна такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/70) Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПОСЕБНА ТАКСА НА УВЕЗЕНИ СТОКИ

1. Во Одлуката за плаќање на посебна такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/88), во точка 1 зборовите: „и на член 30“ се заменуваат со зборовите: „и на чл. 29, 30 и 50“.

2. Оваа одлука се применува од 30 јули 1988 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 337
8 септември 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

731.

Врз основа на член 95 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/83, 16/86, 72/86, 74/87 и 37/88) сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И НА ДРУГИТЕ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ

1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на другите самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/84, 67/84, 5/85, 72/85, 23/86, 70/86, 49/87, 85/87, 1/88 и 19/88) во точка 19 став 1 одредбата под 7 се менува и гласи:

„7) на сметката бр. 840-6990 – Средства на отстапен данок на промет на производи со знакот „Универзијада 87 – Загреб“.

2. Во Списокот на општините, со ознаки, по републиките и автономните покраини и надлежните служби на општественото книговодство во колона 6 по зборот: „Урошевац“ се додава зборот: „Штимље“ и зборот „Штрице“, а во колона 7 по бројот: „320“ бројот: „325“ и бројот: „326“.

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6-11020/1
21 септември 1988 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

732.

Врз основа на член 23 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА И КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЕТАЛОНИТЕ ЗА ЕДИНИЦА НА ЕЛЕКТРИЧНА КАПАЦИТИВНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на употреба и класификација на еталоните за единица на електрична капацитивност.

Член 2

Југословенскиот (примарен) еталон за единица на електрична капацитивност се употребува за утврдување на метролошките својства на секундарните еталони за единица на електрична капацитивност, по метод на споредување, и тоа на:

Член 11

Еталон-мостовите за мерење на електричната капацитивност – работни еталони за единица на електрична капацитивност од трет ред, се употребуваат за преглед на мерите на електричната капацитивност – мерила на електрична капацитивност во опсег од 1 fF до 100 μ F чии граници на дозволената релативна основна грешка не се поголеми од 5% за даден опсег, во опсег на фреквенции од 50 Hz до 1 MHz, по метод на директно мерење.

Член 12

Уредите за мерење на електричната капацитивност – работни еталони за единица на електрична капацитивност од трет ред, се употребуваат за преглед на мерите на електричната капацитивност – мерила на електрична капацитивност во опсег од 1 fF до 100 μ F чии граници на дозволената релативна основна грешка не се поголеми од 5% за даден опсег, во опсег на фреквенции од 50 Hz до 1 MHz, по метод на директно мерење.

Член 13

Работните еталони за единица на електрична капацитивност се дадени на третото ниво на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните за единица на електрична капацитивност, кој носи назив „Работни еталони за единица на електрична капацитивност“.

Третото ниво е поделено на три поднивоа кои носат називи: „Работни еталони од прв ред“, „Работни еталони од втор ред“ и „Работни еталони од трет ред“.

Член 14

Класификацијата на еталоните за единица на електрична капацитивност се објавува, согласно со член 23 став 3 од Законот за мерните единици и мерилата, во гласилото на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали.

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02-1576/2
20 септември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милан Межек, с. р.

733.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ МЕРИЛАТА ЗА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат мерилата за тоplotна енергија (во натамошниот текст: мерилата).

Метролошките услови за мерилата од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS. Q-(1, 2, 3)/2.

Член 2

Под мерило, во смисла на овој правилник, се подразбира уредот со кој се мери тоplotната енергија што ќе ја

ослободи или апсорбира течноста – ностел на тоplotтата во изменувачкиот тек.

Член 3

Работата на мерилото се заснова врз принципот на:
1) мерење на температурната разлика на течноста во дојдовниот и во повратниот вод;
2) мерење на зафатнината на протечената течност;
3) множење на температурната разлика со зафатнината на протечената течност и со тоplotниот коефициент;
4) интегрирање по времето на производот од точка 3 на овој член.

Член 4

Мерилото се изработува како неразделив и разделив уред:

1) неразделивиот (компактен) уред нема одвоени компоненти – испитувањето е компактно;
2) разделивиот уред со состои од мерило на протокот и сметковна единица со пар температурни давачи и со уред кај кој се одвоени сметковната единица и температурните давачи.

Член 5

Мерилото се користи за мерење и управување со потрошувачката на тоplotна енергија:

1) произведена во тоplotните;
2) потрошена при греењето со топла вода;
3) потрошена при користењето на топла вода;
4) потрошена во индустриски и во земјоделски системи;
5) при измена на тоplotта во разладни уреди.

Член 6

Наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

1) горна граница на температурниот опсег на мерилото (θ_{max}) е најголемата температура на течноста, при која мерилото мери во границите на допуштените грешки;
2) долна граница на температурниот опсег на мерилото (θ_{min}) е најмалата температура на течноста при која мерилото мери во границите на допуштените грешки;
3) горна граница на температурната разлика на мерилото ($\Delta\theta_{max}$) е најголемата разлика на температурата на течноста во дојдовниот и повратниот вод, при која мерилото мери во границите на допуштените грешки;
4) долна граница на температурната разлика на мерилото ($\Delta\theta_{min}$) е најмалата разлика на температурата на течноста во дојдовниот и повратниот вод, при која мерилото мери во границите на допуштените грешки;
5) горна граница на протокот на мерилото (q_{max}) е најголемиот зафатнински проток на течноста, при кој мерилото мора да биде во состојба непрекинато да функционира не пречекорувајќи ги најголемите допуштени грешки и не пречекорувајќи го најголемиот пад на притисокот, освен кога мерилото содржи регулатор на протокот или служи и како уред за намалување на притисокот;
6) долна граница на протокот на мерилото (q_{min}) е најмалиот зафатнински проток на течноста при кој мерилото мери во границите на дозволените грешки;
7) пад на притисокот на мерилото – најголемиот пад на притисокот не смее да пречекори 0,5 bar, освен во случаите кога мерилото содржи регулатор на протокот или служи и како уред за намалување на притисокот;
8) номинален притисок на мерилото (P_N) е внатрешниот притисок што одговара на најголемиот работен притисок на течноста на кој може да биде изложено мерилото за мерење за протокот на течноста;
9) номинален пречник на мерилото (d_N) е внатрешниот пречник на цевниот приклучок на мерилото за мерење на протокот односно на зафатнината на течноста;
10) номинална моќност на мерилото (P_N) е максималната моќност што се остварува при горната граница на протокот на мерилото (q_{max}) и горната граница на температурната разлика на мерилото под услов температурата на течноста во повратниот вод да е еднаква на долната граница на температурниот опсег;
11) тоplotен коефициент на течноста (k_c) е производот на средната специфична тоplotта при постојан прити-

сок и на густината на носителот на топлотата, и се пресметува со образецот:

$$k_e (\theta_p, \theta_d) = C_p \left| \frac{\theta_d}{\theta_p} \right| \cdot \rho \text{ (kWhm}^{-3}\text{K}^{-1}\text{)},$$

каде што е:

- $k_e (\theta_p, \theta_d)$ - тоplotен коефициент;
- θ_d (°C) - температура на течноста во дојдовниот вод;
- θ_p (°C) - температура на течноста во повратниот вод;
- $C_p \left(\frac{\text{J}}{\text{kg K}} \right)$ - средна специфична топлота при постојанен притисок;
- $\rho \left(\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right)$ - густина на течноста;

12) фактичка вредност на количината на топлотната енергија (E) е вредноста на топлотната енергија што ќе му се предаде на потрошувачот за времето (t₁-t₀) и се изразува со образецот:

$$E = \int_{t_0}^{t_1} m \Delta i \cdot dt \text{ (kWh)}$$

каде што е:

- $m \left(\frac{\text{kg}}{\text{s}} \right)$ - масен проток на течноста;
- Δi (kJ/kg) - разлика на специфичните енталпии и на течноста што ѝ одговараат на температурата на течноста во дојдовниот и повратниот вод;
- t (h) - време;

13) константа на давачот на мерилото на протокот или на зафатнината (K) е односот меѓу фреквенцијата на сигналот и протокот на течноста или интензитетот на аналoгниот сигнал и на протокот;

14) криви линии на точноста на мерилото (калибрациони криви линии) се криви линии што ја покажуваат зависноста на грешката на мерењето од температурата, температурната разлика и протокот на течноста;

15) крива линија на грешката за мерило на протокот е кривата линија што ја покажува зависноста на грешката на мерењето од протокот (зафатницата) на течноста;

16) G (%) - релативна грешка на мерилото.

II. МЕТРОЛОШКИ СВОЈСТВА

Член 7

Мерниот опсег на мерилото е определен со вредностите на температурниот опсег, температурната разлика и протокот на течноста.

Долната граница на температурниот опсег на мерилото мора да биде помала или еднаква на 30 °C.

Долната граница на температурната разлика на мерилото мора да биде помала или еднаква на 10 °C.

Односот на горната и долната граница на температурната разлика на мерилото мора да биде поголем или еднаков на 10, со исклучок на мерилата што се наменети на системот за разладување.

Номиналниот притисок на мерилото мора да биде 10 баг или поголем.

Односот на најголемиот и најмалиот проток на мерилото мора да биде поголем или еднаков на 10, со исклучок на мерилата кои во својот состав имаат регулатори на протокот и на мерилата чија горна граница на протокот на течноста е $q_{\text{max}} \leq 1,2 \text{ m}^3/\text{h}$, а за мерилата чија долна граница на протокот на течноста е $q_{\text{min}} > 80 \text{ m}^3/\text{h}$ тој однос на најголемиот и најмалиот проток на мерилото може да биде поголем или еднаков на 5.

Член 8

Релативната грешка на мерилото се определува во однос на фактичката вредност на топлотната енергија и се изразува со образецот:

$$G = \frac{E_i - E}{E} \cdot 100 \text{ (\%)}$$

каде што е:

- E_i (kWh) - вредност на топлотната енергија што ја покажува мерилото
- E (kWh) - фактичка вредност на топлотната енергија

Член 9

Границите на допуштените релативни грешки на мерилото се дадени како функција на температурната разлика ($\Delta\theta$) во следните табели

а) Граници на допуштените релативни грешки за мерилата во неразделовиот склоп

Табела 1

Температурна разлика $\Delta\theta$ (°C)	Мерило во неразделовиот склоп класа 2
$\Delta\theta < 10 \text{ }^\circ\text{C}$	$\pm 4\%$
$10 \text{ }^\circ\text{C} \leq \Delta\theta < 20 \text{ }^\circ\text{C}$	$\pm 3\%$
$20 \text{ }^\circ\text{C} \leq \Delta\theta$	$\pm 2\%$

б) Граници на допуштените релативни грешки за мерилата во разделовиот склоп

Табела 2

Температурна разлика	Сметковна единица со температурни давачи и со водомер		Сметковна единица со температурни давачи		Сметковна единица без температурни давачи		Температурни давачи
	$\Delta\theta$ (°C) класа 4	класа 5	класа 4	класа 5	класа 4	класа 5	
$\Delta\theta < 10 \text{ }^\circ\text{C}$	$\pm 4\%$ (8%)	$\pm 8\%$ (10%)	$\pm 3\%$	$\pm 5\%$	$\pm 1,5\%$	$\pm 2,5\%$	Според важечките подзаконски прописи за соодветни отпорни термометри
$10 \text{ }^\circ\text{C} \leq \Delta\theta < 20 \text{ }^\circ\text{C}$	$\pm 5\%$ (7%)	$\pm 7\%$ (9%)	$\pm 2\%$	$\pm 4\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	
$20 \text{ }^\circ\text{C} \leq \Delta\theta$	$\pm 4\%$ (6%)	$\pm 5\%$ (7%)	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	$\pm 0,5\%$	$\pm 1\%$	

Ако мерилата се конструирани во неразделовиот склоп (компактни мерила) мораат да ги задоволат најголемите допуштени грешки дадени за класа 2 во табела 1 на овој член.

Ако мерилата се конструирани во разделовиот склоп, границите на допуштените грешки на уредите што влегуваат во состав на мерилото се:

- $\pm 3\%$ за мерилото на протокот
- $\pm (G - 3)$ за сметковната единица со температурни давачи.

Ако горната граница на протокот на мерилото q_{max} не преминува $3 \text{ m}^3/\text{h}$, најголемите допуштени грешки на мерилото на протокот се $\pm 5\%$ за протокот на течноста поголем или еднаков на q_{min} , а помал од $0,1 q_{\text{max}}$.

Член 10

Мерилото мора да мери во границите на допуштените релативни грешки, ако се исполнети следните референтни услови:

- 1) ако температурата на воздухот е од $+15^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$;
- 2) ако релативната влажност на воздухот е од 45% до 75%;
- 3) ако воздушниот притисок е од 86 kPa до 106 kPa;
- 4) ако номиналната вредност на напонот на електричната енергија се промени за $\pm 2\%$ од номиналната вредност на мерилото;
- 5) ако на мерилото и на приклучните кабли дејствува магнетно поле со јачина од 60 A/m при зачестеност од 50 Hz;
- 6) ако зачестеноста на наизменичната струја е 50 Hz ± 1 Hz при напојување на мерилото од мрежа;
- 7) ако на мерилото дејствува електромагнетно зрачење со јачина на електричното поле од 10 V/m и со зачестеност од 100 kHz од 160 MHz;
- 8) ако на импулсниот давач на мерилото на протокот или зафатнината на течност постојано дејствува магнетно поле со јачина од 100 kA/m.

Член 11

Ако работните услови отстапуваат од референтните услови пропишани во член 10 на овој правилник, грешките на мерењето можат да се зголемат во однос на грешките пропишани со член 9 на овој правилник најмногу за:

- 1) 0,5% од мерената големина ако температурата на воздухот е 5°C до 15°C , од 35°C до 50°C ;
- 2) 1% од мерената големина ако релативната влажност е поголема од 75%;
- 3) 0,5% од мерената големина ако се промени напонот на напојувањето на мерилото $+ 10\%$ или $- 15\%$ од номиналната вредност на мерилото.

Акумулативната грешка поради измена на референтните услови не смее да биде поголема од 1,5%.

III. СВОЈСТВА НА КОНСТРУКЦИЈАТА

Член 12

Мерилото мора да има покажувач на топлотната енергија и зафатнината, а покрај овие може да има и други покажувачи.

Член 13

Покажувачот на топлотната енергија мора да ја регистрира количината на топлотната енергија во мегаџули (MJ), во гигаџули (GJ), во киловатчасови (kWh) или во мегаватчасови (MWh).

Член 14

Покажувачот на топлотната енергија може да биде механички, електромеханички или електричен без подвижни делови.

Елементи на покажувачот на топлотната енергија од став 1 на овој член се:

- 1) тркалца со нанесени цифри од 0 до 9;
- 2) скала со нанесени цифри од 0 до 9 и со подвижни стрелки;
- 3) нумерички покажувач на текушти кристали или светлечки диоди;
- 4) комбинација на елементите од точ. 1, 2 и 3 на овој член.

Покажувачите на топлотната енергија мораат да ја зачуваат информацијата најмалку три дена (72 часа), ако дојде до прекин на напојувањето од електричната мрежа.

Член 15

Тркалцата со цифри од член 14 на овој правилник мораат да се вртат одоздола нагоре. Тркалцето со цифри што покажува најмала вредност може да се врти континуирано или дисконтинуирано, а сите други тркалца се поместуваат чекор по чекор за една цифра напред дури кога тркалцето од пониското декадно место ја опишало задната десетина на својот поли обрт.

Стрелките на скалите со цифри, од член 14 на овој правилник мораат да се вртат во насока на стрелката од часовникот. Покрај секоја скала мора да биде напишан факторот што го означува декадното место на кое се одне-

сува односната скала (на пр. $\times 1000$, $\times 100$, $\times 10$, $\times 1$, $\times 0,1$).

Член 16

Височината на цифрата на тркалцето не може да биде помала од 4 mm.

Член 17

Децималните места на покажувачот на топлотната енергија мораат да бидат јасно одвоени од целобројниот дел. Зависно од типот на покажувачот, тоа може да се стори на еден од следните начини:

1) кај мерилото со покажувач на топлотната енергија на тркалца децималните места мораат да бидат со запирка одвоени на челната плоча или тркалцата на децималните места мораат да се разликуваат од другите по боја или по боја на рамката во која се појавуваат цифрите на децималниот дел на регистрираната топлотна енергија;

2) кај мерилото со покажувач на топлотна енергија на стрелки, стрелките или скалите на децималните места мораат да се разликуваат по боја од стрелката или скалата на децималните места издвоена во посебен ред. Покрај секоја скала мора да биде напишан факторот со кој се означува местото на односната скала (на пр. 10 000, 1 000, 100, 10, 01, 0,01);

3) кај мерилото со нумерички покажувач на топлотна енергија со светлечки диоди, децималните вредности на единицата на мера се одвоени со точка, или се во друга боја или е рамката во која се појавуваат децимали со поинаква боја од рамката на целобројните вредности на единицата на мера.

Член 18

Покажувачот на топлотната енергија мора да биде во состојба да ја бележи, без пречекорување, топлотната енергија која е еднаква на енергијата што ѝ одговара на постојаната работа во текот на 3000 часови при номинална моќност на мерилото.

Топлотната енергија измерена со мерилото, кога работи на номинална моќност, за еден час мора да ѝ одговара на една цифра со најмало значење на покажувачкиот уред.

Член 19

Скалата на покажувачот на топлотната енергија со подвижна стрелка која непрекинато се движи го покажува најмалиот дел на единицата на мера со која се мери топлотната енергија.

Вредноста на поделбата (факторот) на скалата мора да биде 10^n , каде што е n нула, цел позитивен или негативен број.

Член 20

Мерилото со батериско напојување има уред за покажување на напонот на батеријата кој јасно ја покажува граничната вредност на напонот на батеријата. Кога ќе настапат промени во мерењето батериите мораат да се заменат или повторно да се наполнат.

Член 21

Деловите од мерилото мораат да бидат изработени од материјал чии промени на механичките, електричните или магнетите особни не влијаат на метролошките услови пропишани со овој правилник.

Деловите од мерилото кои при работните услови се изложени на штетно дејство од корозија (мерилото на протокот или на зафатнината и температурниот давач) мораат да бидат изработени од некорозирачки материјал или од соодветен материјал што е заштитен од корозија.

Член 22

Куќиштето на сметковната единица мора да овозможи заштита од пожар и од прскање на вода според југословенскиот стандард JUS N.A5.070 пропишан со Правилникот за југословенскиот стандард од областа на електротехниката („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/82).

Член 23

Со конструкцијата на мерилото мораат да бидат предвидени места за втиснување на жигови.

IV. НАТПИСИ И ОЗНАКИ

Член 24

Натписите и ознаките на мерилото мораат да бидат напишани на еден од јазиците и писмата на народите односно народностите на Југославија.

Натписите и ознаките на мерилото мораат да бидат јасни и добро видливи во работни услови и напишани така што да не можат да се избришат ни променат без оштетување на жигот.

Член 25

На мерилото чии делови се во неразделив склоп, се наоѓаат следните натписи и ознаки:

- 1) фирма, односно назив или знак на производителот;
- 2) фабричка ознака на производителот - тип на мерилото;
- 3) година на производство на мерилото;
- 4) сериски број на мерилото;
- 5) службена ознака на типот на мерилото, ако е извршено испитување на типот на мерилото;
- 6) граници на температурниот опсег;
- 7) граници на температурната разлика;
- 8) гранични вредности на протокот;
- 9) номинален притисок (ако преминува 10 bar);
- 10) природа на течноста (ако течноста нема исти термички карактеристики како вода без додатоци на хидразин и фосфати);
- 11) номинален пречник на мерилото на протокот или на зафатнината;
- 12) вредност на напонот за напојување и на фреквенцијата, за електричните мерила;
- 13) класа на точност;
- 14) место на вградувањето на мерилото на протокот (дојдовен или повратен вод).

Член 26

На мерилото чиишто делови се во разделив склоп:

- 1) на кукиштето на сметковната единица на мерилото се наоѓаат натписите и ознаките од точ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 и 14 на член 25 од овој правилник;
- 2) на температурните давачи се наоѓаат натписите и ознаките од точ. 1, 2, 3, 4 и 5 на член 25 од овој правилник;
- 3) на кукиштето на мерилото на протокот се наоѓаат натписите и ознаките од точ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 и 14 на член 25 од овој правилник и вредноста на константата на давачот на протокот и максималната работна температура;
- 4) стрелката за означување на насоката на протечување на течноста.

Член 27

Мерилото мора да има ознака ако е конструирано и одобрено како неразделив склоп (компактен уред).

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 28

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за метролошките услови за мерила на количината на топлота („Службен лист на СФРЈ”, бр. 60/82).

Член 29

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 02-720
29 април 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милан Межек, с. р.

734.

Врз основа на член 40а од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86, 42/87, 65/87 и 87/87), Народната банка на Југославија издава

СООПШТЕНИЕ

ЗА ОДНОСОТ НА СТАПКИТЕ НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ И НА СТАПКИТЕ НА РАСТЕЖОТ НА СРЕДНИТЕ КУРСЕВИ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВО ЈУЛИ 1988 ГОДИНА

1. Коэффициентите на побрзиот растеж на курсевите на странски валути од растежот на цените на производителите на индустриски производи во јули 1988 година изнесуваат:

Шифра	Земја	Ознака на валутата	Коэффициенти за јули 1988 год.
036	Австралија	(AUD)	0,328
040	Австрија	(ATS)	-
124	Канада	(CAD)	0,257
208	Данска	(DKK)	-
246	Финска	(FIM)	-
250	Франција	(FRF)	-
280	Германија СР	(DEM)	-
380	Италија	(ITL)	-
392	Јапонија	(JPY)	0,122
414	Кувajt	(KWD)	0,112
528	Холандија	(NLG)	-
578	Норвешка	(NOK)	-
620	Португалија	(PTE)	-
752	Шведска	(SEK)	-
756	Швајцарија	(CHF)	-
826	В. Британија	(GBP)	0,148
840	САД	(USD)	0,162
955	Евр. прес. ед.	(XBA)	-
992	Белгија	(BEL)	-
993	Белгија	(BEC)	-
995	Шпанија	(ESB)	-
	Пресметковен долар		0,140

2. Коэффициентите на побавниот растеж на курсевите на странски валути од растежот на цените на производителите на индустриски производи во јули 1988 година изнесуваат:

Шифра	Земја	Ознака на валутата	Коэффициенти за јули 1988 год.
036	Австралија	(AUD)	-
040	Австрија	(ATS)	0,151
124	Канада	(CAD)	-
208	Данска	(DKK)	0,156
246	Финска	(FIM)	0,049
250	Франција	(FRF)	0,186
280	Германија СР	(DEM)	0,242
380	Италија	(ITL)	0,135
392	Јапонија	(JPY)	-
414	Кувajt	(KWD)	-
528	Холандија	(NLG)	0,176
578	Норвешка	(NOK)	0,069
620	Португалија	(PTE)	0,096
752	Шведска	(SEK)	0,034
756	Швајцарија	(CHF)	0,274
826	В. Британија	(GBP)	-
840	САД	(USD)	-
955	Евр. прес. ед.	(XBA)	0,116
992	Белгија	(BEL)	0,217
993	Белгија	(BEC)	0,164
995	Шпанија	(ESB)	0,047
	Пресметковен долар		-

С. бр. 13
15 септември 1988 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

735.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службени лист СФРЈ”, бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ

Сојузниот комитет за земјоделство издаде од 1 јануари до 30 јуни 1988 година дозволи за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата:

Реден број	НАЗИВ НА СРЕДСТВОТО	Назив на производителот	Дозволата на Сојузниот комитет за земјоделство е издадена со решението број
1	2	3	4
1	APOLLO 50-SC	Schering AG., Berlin, кого во Југославија го застапува АГРОТЕХНИКА-ГРУДА, ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана	1173/1 од 8 февруари 1988 година
2	BANVEL-MP	Agrolinz AG., Linz, кого во Југославија застапува Хемијски комбинат CHROMOS, РО „Chromos-Заштита биља”, Загреб	877/3 од 9 февруари 1988 година
3	BENFUNGIN	РО ГАЛЕНИКА, ООУР „Галеника-Агрохемија”, Земун	1112/3 од 10 февруари 1988 година
4	БИЈЕЛО УЉЕ	Хемијска индустрија РАДОЊА, ООУР „Заштита биља”, Сисак	1037/1 од 2 февруари 1988 година
5	BUTISAN-S	BASF AG., Ludwigshafen/Rh, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну трговину и застапување иностраних фирми ПРОГРЕС, ООУР „Progres-Nemotex”, IV Робна дирекција - BASF, Београд	289/2 од 16 февруари 1988 година
6	CIATRAL-SCI	Хемијска индустрија РАДОЊА, ООУР „Заштита биља”, Сисак	1211/1 од 9 февруари 1988 година
7	CIATRAL-SCZ	Хемијска индустрија РАДОЊА, ООУР „Заштита биља”, Сисак	1212/1 од 9 февруари 1988 година
8	DD-92	Shell International Petroleum Company Ltd., London, кого во Југославија го застапува РО за вањску трговину АСТРА, ООУР заступство иноземних фирми, Загреб	336/2 од 8 февруари 1988 година
9	DIKOCID	Хемијска индустрија РАДОЊА, ООУР „Заштита биља”, Сисак	2488/2 од 20 април 1988 година
10	DITHANE-FLO црвени	Rohm and Haas Italia S.p.A., Milano, кого во Југославија го застапува COMMERCE, Љубљана	979/2 од 12 февруари 1988 година
11	ETIOL-ТЕЌНИ 500	РО ГАЛЕНИКА, ООУР „Галеника-Агрохемија”, Земун	1216/2 од 16 март 1988 година
12	EVISEKT-P	Sandoz AG., Basel, кого во Југославија го застапува РО ВЕЛЕБИТ, ООУР Примјењена кемија и стројеви, Загреб	1169/1 од 8 февруари 1988 година
13	FENMEDIFAM SUPER	Хемијска индустрија ЗОРКА, ООУР „Зорка-АТХ и киселине”, Суботица	1319/2 од 15 февруари 1988 година
14	FURORE	Hoechst AG., Frankfurt/M, кого во Југославија го застапува РО за спољну и унутрашњу трговину и производњу ЈУГОХЕМИЈА, ООУР „Хемија”, Београд	1377/2 од 17 февруари 1988 година
15	GALANT 125-E	Хемијска индустрија ЗОРКА, ООУР „Зорка-АТХ и киселине”, Суботица	1215/1 од 9 февруари 1988 година
16	GALOFUNGIN	РО ГАЛЕНИКА, ООУР „Галеника-Агрохемија”, Земун	240/2 од 8 февруари 1988 година
17	HYSPRAY	FAL, Fine Agrochemicals Ltd., Worcester, кого во Југославија го застапува Хемијски комбинат CHROMOS, РО „Chromos-Заштита биља”, Загреб	387/3 од 15 март 1988 година

1	2	3	4
18	ILLOXAN	Hoechst AG., Frankfurt/M, кого во Југославија го застапува РО за спољну и унутрашњу трговину и производњу ЈУГОХЕМИЈА, ООУР „Хемија“, Београд	1214/1 од 9 февруари 1988 година
19	KARBENDAZIM S-50	Хемијска индустрија ЖУПА, ООУР „Пестициди“, Крушевац	575/2 од 8 февруари 1988 година
20	KONKER	BASF AG., Ludwigshafen/Rh, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну трговину и застапување иностраних фирми ПРОГРЕС, ООУР „Прогрес-Немотех“, IV Робна дирекција - BASF, Београд	1340/1 од 15 февруари 1988 година
21	LORSBAN L-16 EC	Dow Chemical Company Ltd., Kings-Lynn, Norfolk, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија ЗОРКА, ООУР „Зорка-АТХ и киселине“, Суботица	1168/1 од 8 февруари 1988 година
22	MANKOGAL-S	РО ГАЛЕНИКА, ООУР „Галеника-Агрохемија“, Земун	2726/3 од 12 мај 1988 година
23	MANKOGAL-80	РО ГАЛЕНИКА, ООУР „Галеника-Агрохемија“, Земун	2725/3 од 28 април 1988 година
24	MINERIN 10-WP	Хемијска индустрија ЗОРКА, ООУР „Зорка-АТХ и киселине“, Суботица	1318/2 од 15 февруари 1988 година
25	MODRA GALICA-PINUS	Товарна кемичних izdelkov ПИНУС, Раче при Марибору	3635/2 од 13 јуни 1988 година
26	ONCOL-G	Otsuka Chemicals Company Ltd., Osaka, кого во Југославија го застапува РО ГАЛЕНИКА, ООУР „Галеника-Агрохемија“, Земун	1166/1 од 8 февруари 1988 година
27	ONCOL 20-EC	Otsuka Chemicals Company Ltd., Osaka, кого во Југославија го застапува РО ГАЛЕНИКА, ООУР „Галеника-Агрохемија“, Земун	1167/1 од 8 февруари 1988 година
28	PALLITOP	BASF AG., Ludwigshafen/Rh, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну трговину и застапување иностраних фирми ПРОГРЕС ООУР ПРОГРЕС-НЕМОТЕХ, IV Робна дирекција - BASF, Београд	1320/1 од 12 февруари 1988 година
29	PINOZEB M-45	Товарна кемичних izdelkov ПИНУС, Раче при Марибору	1226/2 од 10 февруари 1988 година
30	PREFIX 20-G	Кемијски комбинат CHROMOS, РО „Chromos-Заштита биља“, Загреб	770/1 од 19 јануари 1988 година
31	PRIME (R) 250-EC	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува COMMERCE, Љубљана	245/2 од 15 март 1988 година
32	SPORTAK 45-EC	Shering AG., Berlin, кого во Југославија го застапува АГРОТЕХНИКА ГРУДА, ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана	1339/1 од 15 февруари 1988 година
33	STORM - парафински блокови	Shell International Petroleum Company, London, кого во Југославија го застапува РО за вањску трговину АСТРА, ООУР Заступство иноземних фирми, Загреб	335/2 од 8 февруари 1988 година
34	STORM-пелете	Shell International Petroleum Company, London, кого во Југославија го застапува РО за вањску трговину АСТРА, ООУР Заступство иноземних фирми, Загреб	433/2 од 8 февруари 1988 година
35	SUMILEX 25-FL	Sumitomo Chemical Company Ltd., Osaka, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија ЖУПА, ООУР „Пестициди“, Крушевац	804/2 од 12 февруари 1988 година
36	SUMPOR SC-80	Кемијска индустрија РАДОЊА, ООУР „Заштита биља“, Сисак	1322/1 од 12 февруари 1988 година
37	TALSTAR 10-EC	FMC, Corporation, Philadelphia, кого во Југославија го застапува АГРОСЛАВонија, Оснјек	1236/1 од 10 февруари 1988 година

1	2	3	4
38	TARGA	Nissan Chemical Industries Ltd., Tokio, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија РАДОЊА, ООУР „Заштита биља“, Сисак	2058/1 од 15 март 1988 година
39	TRIFMINE 30-WP	Nippon soda Co. Ltd., Tokio, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија ЗОРКА, ООУР „Зорка-АТХ и киселине“, Суботица	1321/1 од 12 февруари 1988 година
40	X-PAND	Eli Lilly and Company, Indianapolis, кого во Југославија застапува Хемијска индустрија РАДОЊА, ООУР „Заштита биља“, Сисак	1210/1 од 9 февруари 1988 година

Бр. 4662/1
3 август 1988 година
Белград

Заменик на претседателот
Сојузниот комитет за
земјоделство,
м-р Томе Кузмановски, с. р.

736.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ПРОДОЛЖЕНИ ДОЗВОЛИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ

Сојузниот комитет за земјоделство издаде од 1 јануари до 30 јуни 1988 година решенија за продолжување на важењето на дозволите за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот	Дозвола на Сојузниот комитет за земјоделство за пуштање во промет на средства за заштита на растенијата чие важење престанало	Број на решението на Сојузниот комитет за земјоделство за продолжување на важењето на дозволата
1	2	3	4	5
1	ANTRACOL 6% прашиво	Товарна кемичних izdelkov ПИНУС, Раче при Марибору	2209/2 од 27 мај 1983 година	2579/2 од 25 април 1988 година
2	ANTRACOL COMBI	Bayer AG., Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer-Pharma Jugoslaviја“, Љубљана	662/1 од 28 јануари 1983 година	2487/2 од 21 април 1988 година
3	AMEPIN	Товарна кемичних izdelkov ПИНУС, Раче при Марибору	2557/2 од 24 мај 1983 година	2582/2 од 20 април 1988 година
4	ATRAZIN S-50	Хемијска индустрија ЗОРКА, РО „Заштита биља“, Шабац	2069/2 од 13 мај 1983 година	2683/2 од 21 април 1988 година
5	BAKARNI KREČ-50	Хемијска индустрија ЗОРКА, РО „Заштита биља“, Шабац	7574/1 од 1 октомври 1982 година	1740/2 од 16 март 1988 година
6	BAKROCID S-25	Хемијска индустрија ЖУПА ООУР „ПЕСТИЦИДИ“, Крушевац	726/2 од 2 март 1983 година	2292/2 од 25 април 1988 година
7	BLADAFUM-II	Bayer AG., Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer-Pharma Jugoslaviја“, Љубљана	806/1 од 3 февруари 1982 година	407/2 од 19 јануари 1988 година

1	2	3	4	5
8	CIRAM S-75	Хемијска индустрија ЗОРКА РО „Заштита биља“, Шабац	530/2 од 2 март 1983 година	3165/2 од 19 мај 1988 година
9	DICOFLOUID-MP COMBI	Agrolinz AG Linz, кого во Југославија го застапува Товарна душика, Руше	2723/2 од 23 септември 1982 година	1541/2 од 28 март 1988 година
10	DIFENAMID-CHROMOS WP-50	Хемијски комбинат CHROMOS РО „Chromos-Заштита биља“, Загреб	3522/2 од 27 јуни 1983 година	3489/2 од 30 мај 1988 година
11	DITHANE M-45	Rohm and Haas S. p. A., Milano, кого во Југославија го застапува COMMERCE, Љубљана	7864/1 од 13 октомври 1982 година	1504/1 од 22 февруари 1988 година
12	DITHANE (R) син	Rohm and Haas, S. p. A., Milano, кого во Југославија го застапува COMMERCE, Љубљана	7866/1 од 13 октомври 1982 година	1503/1 од 22 февруари 1988 година
13	ENDRIN-20	Товарна кемичних изделков ПИНУС, Раче при Марибору	718/2 од 1 март 1983 година	2201/2 од 31 март 1988 година
14	EUPAREN	Bayer AG., Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer-Pharma Jugoslavija“, Љубљана	7868/1 од 13 октомври 1982 година	2485/2 од 20 април 1988 година
15	FENITROTION E-50	Хемијска индустрија ЗОРКА, РО „Заштита биља“, Шабац	3773/2 од 13 декември 1982 година	2507/2 од 8 април 1988 година
16	GEOCID G-5	Хемијски комбинат CHROMOS, РО „Chromos-Заштита биља“, Загреб	1891/3 од 19 мај 1983 година	2853/2 од 10 мај 1988 година
17	GEOLIN G-1,5	Хемијска индустрија ЗОРКА, РО „Заштита биља“, Шабац	7572/1 од 1 октомври 1982 година	1738/2 од 16 март 1988 година
18	GEOLIN G-3	Хемијска индустрија ЗОРКА, РО „Заштита биља“, Шабац	7568/1 од 1 октомври 1982 година	1739/2 од 16 март 1988 година
19	HERVATOR	Хемијска индустрија ЗОРКА, РО „Заштита биља“, Шабац	2214/4 од 27 јули 1982 година	1741/2 од 16 март 1988 година
20	Инсектицидно ѓубриво NPK 15:15:15 со 1% фоксим	Хемијска индустрија ЗОРКА, РО „Заштита биља“, Шабац	260/2 од 14 јануари 1983 година	2508/2 од 8 април 1988 година
21	KARBARIL P-5 ŽUPA	Хемијска индустрија ЖУПА, ООУР „Пестициди“, Крушевац	578/2 од 23 мај 1983 година	2430/2 од 25 април 1988 година
22	LENTAGRAN PLUS	Agrolinz AG., Linz, кого во Југославија го застапува Товарна душика, Руше	844/1 од 4 февруари 1982 година	3721/2 од 24 јуни 1988 година
23	LINDAN прашиво-2%	Товарна кемичних изделков ПИНУС, Раче при Марибору	1974/2 од 13 мај 1983 година	2580/2 од 20 април 1988 година
24	LINDAN E-20	Хемијска индустрија ЖУПА, ООУР „Пестициди“, Крушевац	1020/2 од 25 февруари 1983 година	1585/2 од 28 март 1988 година
25	LONTREL-100	Хемијска индустрија ЗОРКА, РО „Заштита биља“, Шабац	303/1 од 11 јануари 1983 година	1376/2 од 1 март 1988 година
26	MAPIN	Товарна кемичних изделков ПИНУС, Раче при Марибору	236/2 од 17 мај 1983 година	2474/2 од 20 април 1988 година

1	2	3	4	5
27	MESUROL WP-50	Bayer AG., Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer-Pharma Jugoslavija“, Љубљана	404/1 од 14 април 1983 година	2486/2 од 21 април 1988 година
28	MONOKROTOFOS 20-WSC	Хемијска индустрија ЗОРКА, ООУР „Зорка-АТХ и киселине“, Суботица	143/5 од 21 април 1982 година	2580/2 од 6 април 1988 година
29	PARAPIN	Товарна кемичних izdelkov ПИНУС, Раче при Марибору	1975/2 од 23 мај 1983 година	2521/2 од 20 април 1988 година
30	PARATION EC-10	СОУР „ПЛИВА“, Загреб, ООУР „Заштита биља“, Калиновица	400/1 од 14 јануари 1983 година	2077/2 од 17 март 1988 година
31	PINAZON KS-20	Товарна кемичних izdelkov ПИНУС, Раче при Марибору	2205/2 од 26 мај 1983 година	2504/2 од 20 април 1988 година
32	PINULIN	Товарна кемичних izdelkov ПИНУС, Раче при Марибору	1647/2 од 1 април 1983 година	2520/2 од 20 април 1988 година
33	POLŽOPIN	Товарна кемичних izdelkov ПИНУС, Раче при Марибору	2154/1 од 17 мај 1983 година	2577/2 од 25 април 1988 година
34	PROHELAN-T	Кемијска индустрија РАДОЊА, ООУР „Заштита биља“, Сисак	7578/1 од 1 октомври 1982 година	746/2 од 25 јануари 1988 година
35	RADOCINEB	Кемијска индустрија РАДОЊА, ООУР „Заштита биља“, Сисак	7581/1 од 1 октомври 1982 година	1304/2 од 15 февруари 1988 година
36	RADOCIRAM	Кемијска индустрија РАДОЊА, ООУР „Заштита биља“, Сисак	7579/1 од 1 октомври 1982 година	243/2 од 22 јануари 1988 година
37	RADOTIRAM	Кемијска индустрија РАДОЊА, ООУР „Заштита биља“, Сисак	7580/1 од 1 октомври 1982 година	214/2 од 22 јануари 1988 година
38	RIDOMIL (R) MZ 72-WP	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува COMMERCE, Љубљана	909/2 од 10 февруари 1983 година	1900/2 од 15 март 1988 година
39	RUBIGAN 12-SC	Eli Lilly and Company, Indianapolis, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија РАДОЊА, ООУР „Заштита биља“, Сисак	711/1 од 2 февруари 1983 година	3147/2 од 19 мај 1988 година
40	SAPROL	Shell-Agrar G.m.b.H., Ingelheim/Rh, кого во Југославија го застапува АГРОТЕХНИКА-ГРУДА, ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана	464/2 од 2 март 1983 година	2767/2 од 21 април 1988 година
41	SCHERPA 20-EC	Rhone Poulenc Agrochimie, Lyon, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија РАДОЊА, ООУР „Заштита биља“, Сисак	403/1 од 14 јануари 1983 година	1745/2 од 28 март 1988 година
42	SUMPOR PRAH-F	Хемијска индустрија ЗОРКА, РО „Заштита биља“, Шабац	496/2 од 15 февруари 1983 година	2513/2 од 8 април 1988 година
43	TRIKEPIN	Товарна кемичних izdelkov ПИНУС, Раче при Марибору	2211/2 од 16 април 1983 година	2581/2 од 20 април 1988 година
44	ŽUPAZON	Хемијска индустрија ЖУПА, ООУР „Пестициди“, Крушевац	1021/3 од 24 март 1983 година	3571/2 од 6 јуни 1988 година

1	2	3	4	5
45	ŽUPALIN	Хемијска индустрија ЖУПА, ООУР „Пестициди“, Крушевац	776/3 од 26 април 1983 година	2291/2 од 31 март 1988 година

Бр. 4663/1
3 август 1988 година
Белград

Заменик на претседателот
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
м-р Томе Кузмановски, с. р.

737.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗМЕНЕТИ И ДОПОЛНЕТИ ДОЗВОЛИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ

Сојузниот комитет за земјоделство изврши од 1 јануари до 30 јуни 1988 година измени и дополненија во следните дозволи за пуштање во внатрешен промет на средства за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот	Дозволите за пуштање во внатрешен промет ги издаде Сојузниот комитет за земјоделство, со решението број	Дозволата за пуштање во внатрешен промет е објавена во „Службен лист на СФРЈ“, реден број на списокот	Измена - дополнење на дозволата изврши Сојузниот комитет за земјоделство, со решението број	Измена - дополнење во дозволата
1	2	3	4	5	6	7
1	BACTOSPEINE-G	Duphar B.V., Amsterdam, кого во Југолавија го застапува СООУР АГРОВОЈ-ВОДИНА, ООУР „Interservis-Komercservis“, Нови Сад	5684/2 од 13 ноември 1985 година	40/86-8	890/2 од 25 јануари 1988 година	Измена на производителот
2	BACTOSPEINE-WP	Duphar B.V., Amsterdam, кога во Југославија го застапува СООУР АГРОВОЈ-ВОДИНА, ООУР „Interservis-Komercservis“, Нови Сад	5683/2 од 25 октомври 1985 година	40/86-9	401/2 од 25 јануари 1988 година	Измена на производителот
3	BANCOL 50-WP	Takeda Chemical Ind., Osaka, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија ЗОРКА, ООУР „Зорка-АТХ и киселине“, Суботица	1480/1 од 18 февруари 1986 година	40/86-7	1174/1 од 8 февруари 1988 година	Дополнење на примената
4	BAVISTIN	BASF AG., Leverkusen, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну трговину и застапување на инострани фирми ПРОГРЕС, ООУР „Прогрес-Нemotex“ IV Робна дирекција - BASF, Београд	2840/2 од 18 мај 1984 година	34/85-14	287/2 од 8 февруари 1988 година	Дополнење на примената
5	BRAVO	Кемијска индустрија РАДОЊА, ООУР „Заштита биља“, Сисак	7776/1 од 7 ноември 1986 година	4/87-4	1213/1 од 9 февруари 1988 година	Дополнење на примената
6	BRAVO/RADAZIN-T	Кемијска индустрија РАДОЊА, ООУР „Заштита биља“, Сисак	3068/1 од 18 ноември 1986 година	40/86-4	3056/2 од 26 мај 1988 година	Измена на називот на препаратот

1	2	3	4	5	6	7
7	BRESTANID	Hoechst AG., Frankfurt- /M, кого во Југославија го застапува РО за спољ- ну и унутрашњу произ- водњу ЈУГОХЕМИЈА, ООУР „Хемија”, Београд	275/3 од 12 март 1987 година	53/87-5	1145/2 од 26 февруари 1988 година	Дополнение на примена- та
8	BRODILON-ма- мак	СОУР ПЛИВА, Загреб, ООУР „Заштита биља”, Калиновница	693/1 од 25 јануари 1984 година	27/84-12	48/2 од 8 февруари 1988 година	Дополнение на примена- та
9	CHROMOREL-D	Кемијски комбинат CHROMOS, РО „Chro- mos-Заштита биља”, За- греб	6766/1 од 12 ноември 1985 година	40/86-12	1170/1 од 8 февруари 1988 година	Дополнение на примена- та
10	CIDOKOR	Кемијска индустрија РА- ДОЊА, ООУР „Заштита биља”, Сисак	4153/2 од 29 јули 1987 година	9/88-9	360/2 од 9 февруари 1988 година	Измена на примената
11	DECIS EC-2,5	ОХИС - Органско-хе- миска индустрија „НА- УМ НАУМОВСКИ-БОР- ЧЕ”, ООЗТ „Пестициди”, Скопје	3507/3 од 26 јуни 1986 година	4/87-12	1175/1 од 8 февруари 1988 година	Измена на примената
12	DURSBAN E-48	Dow Chemical Company Europe S.A., Беч, кого во Југославија го застапува Кемијски комбинат CHROMOS, РО „Chro- mos-Заштита биља”, За- греб	772/2 од 11 март 1987 година	53/87-12	1172/1 од 8 февруари 1988 година	Дополнение на примена- та
13	EKALUX 25-EC	Sandoz AG., Basel, кого во Југославија го заста- пува РО ВЕЛЕБИТ, ООУР Примјењена кеми- ја, Загреб	4767/2 од 27 ноември 1984 година	34/85-38	1176/1 од 8 февруари 1988 година	Дополнение на примена- та
14	ETHREL	Rhone Poulenc Agroche- mie, Lyon, кого во Југо- славија го застапува Ке- мијски комбинат CHRO- MOS, РО „Chromos-За- штита биља”, Загреб	2/2 од 12 март 1987 година	53/87-14	897/3 од 15 март 1988 година	Измена на производи- телот и за- стапникот
15	LASSO 10-G	Monsanto Agricultural Products Co., St. Louis, кого во Југославија го за- стапува „Агрославонија”, Осијек	1758/2 од 3 мај 1984 година	34/85-56	1002/2 од 18 март 1988 година	Измена на застапникот
16	LASSO/ATRA- PIN-G	Monsanto Agricultural Products Co., St. Louis, кого во Југославија го за- стапува „Агрославонија”, Осијек	2918/1 од 18 април 1986 година	40/86-55	999/2 од 18 март 1988 година	Измена на застапникот
17	LASSO/ATRA- ZIN-KS	Monsanto Agricultural Products Co., St. Louis, кого во Југославија го за- стапува „Агрославонија”, Осијек	2285/2 од 8 мај 1986 година	40/86-56	1005/2 од 18 март 1988 година	Измена на застапникот
18	LASSO/COMBI тековен	Monsanto Agricultural Products Co., St. Louis, кого во Југославија го за- стапува „Агрославонија”, Осијек	2278/2 од 18 април 1986 година	40/86-57	1000/2 од 18 март 1988 година	Измена на застапникот
19	LASSO-EC	Monsanto Agricultural Products Co., St. Louis, кого во Југославија го за- стапува „Агрославонија”, Осијек	2916/2 од 18 април 1986 година	40/86-58	1004/2 од 18 март 1988 година	Измена на застапникот

1	2	3	4	5	6	7
20	LASSO/LINURON	Monsanto Agricultural Products Co., St. Louis, кого во Југославија го застапува „Агрославонија“, Осиек	603/2 од 11 февруари 1987 година	53/87-22	1003/2 од 18 март 1988 година	Измена на застапникот
21	RACER 25-EC	Stauffer Chemical Company, New York – Филијала во Женева, кого во Југославија го застапува ОХИС – Органско-хемиска индустрија НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ, ООЗТ „Пестициди“, Скопје	4490/2 од 19 април 1986 година	4/87-10	428/2 од 9 февруари 1988 година	Дополнение на примената
22	RONILAN-FL	BASF AG., Ludwigshafen/Rh, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну трговину и застапување иностраних фирми ПРОГРЕС, ООУР „Прогрес-Немотех“, IV Робна дирекција – BASF, Београд	1016/4 од 31 јануари 1984 година	27/84-43	1323/1 од 12 февруари 1988 година	Измена на примената и каренцата
23	ROUNDUP	Monsanto Agricultural Products Co., St. Louis, кого во Југославија го застапува „Агрославонија“, Осиек	8975/1 од 24 декември 1986 година	4/87-50	1001/2 од 18 март 1988 година	Измена на застапникот

Бр. 4664/1
3 августа 1988 година
Белград

Заменик на претседателот на
Сојузниот комитет за
земјоделство,
м-р Томе Кузмановски, с. р.

738.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 74/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ ПРЕСТАНАА ДА ВАЖАТ ДОЗВОЛИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ

Сојузниот комитет за земјоделство утврди дека од 1 јануари до 30 јуни 1988 година престанаа да важат дозволите за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот	Дозвола за пуштање во промет ја издаде Сојузниот комитет за земјоделство со решението број	Број на решението на Сојузниот комитет за земјоделство за престанување на важењето на дозволата
1	2	3	4	5
1.	DAMFIN (R) 2-P	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува COM-MERCE, Љубљана	586/1 од 20 јануари 1985 година	3743/2 од 9 јуни 1988 година
2.	DAMFIN(R) 50-SO	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува COM-MERCE, Љубљана	578/1 од 20 јануари 1984 година	3744/2 од 9 јуни 1988 година
3	FANERON (R) Combi 50-WP	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува COM-MERCE, Љубљана	6684/2 од 27 ноември 1984 година	3740/2 од 9 јуни 1988 година

1	2	3	4	5
4	GESAGARD (R) 500 тековен	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува COM-MERCE, Љубљана	1182/2 од 3 мај 1984 година	3741/2 од 9 јуни 1988 година
5	ELOCRON (R) 50-WP	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува COM-MERCE, Љубљана	4768/7 од 11 септември 1984 година	3745/2 од 9 јуни 1988 година
6	ERBOTAN (R) 80-WP	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува COM-MERCE, Љубљана	334/1 од 11 јануари 1984 година	3746/2 од 9 јуни 1988 година
7	FURADAN 10 гранули	FMC International, New York, кого во Југославија го застапува АГРОСЛАВONIЈА, Осиек	6652/1 од 10 ноември 1981 година	3747/2 од 9 јуни 1988 година
8	KINOLAT V-4-X	La Quinoline, Paris, кого во Југославија го застапува РО ГА-ЛЕНИКА, ООУР „Галеника-Агрохемија“, Земун	2147/2 од 26 мај 1983 година	792/2 од 26 февруари 1988 година
9	TENORAN (R) 50-WP	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува COM-MERCE, Љубљана	5622/2 од 14 декември 1984 година	3742/2 од 9 јуни 1988 година
10	TILT (R) 100-EC	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува COM-MERCE, Љубљана	886/1 од 3 февруари 1984 година	2071/2 од 9 јуни 1988 година
11	TORDON-101	Dow Chemical Europe S.p.A., Milano, кого во Југославија го застапува РО ГАЛЕНИКА, ООУР „Галеника-Агрохемија“, Земун	2671/2 од 27 мај 1983 година	2801/2 од 9 јуни 1988 година

Бр. 4665/1
3 август 1988 година
Белград

Заменик на претседателот
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
м-р Томе Кузмановски, с. р.

739.

Врз основа на член 72 став 2, а во врска со член 79 став 2 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 5/78 - Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ објавува

РЕЗУЛТАТ

ОД ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ТРИ ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

I. Изборите се одржани од 28 јуни до 25 јули 1988 година во собранијата на сите општини на територијата на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, освен во Собранието на општина Ливно.

На седниците на собранијата на општините присуствуваа 6.388 делегати од вкупно 10.759, без делегатите во Собранието на општина Ливно, а гласаа 6.344 делегати. Неважечки гласачки ливчиња имаше 148.

Кандидатите од Листата на кандидатите добија вкупно:

I. Хаџиделиќ Хусо 3.776 гласови
2. Мијатовиќ Стево 3.482 " "
3. Тодоровиќ Бранка 3.428 " "

II. Републичката изборна комисија на СР Босна и Херцеговина, на седницата одржана на 1 август 1988 година, утврди дека, во смисла на член 67 став 1 од Законот, за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ се избрани следниве кандидати:

1. Хаџиделиќ Хусо, роден 1940 година, претседател на Работоводниот одбор на РО Рафинерија за масла Модрича, Муслиман, член на делегацијата на ОК ССРН Модрича;

2. Мијатовиќ Стево, роден 1937 година, претседател на Работовниот одбор на РО „Електропренос“ Сараево, Србин, член на делегацијата на ОК СК Ново Сараево;

3. Тодоровиќ Бранка, родена 1951 година, секретар на Извршниот одбор на СО Сански Мост, Србинка, член на делегацијата на ОК ССРН Сански Мост.

Бр. 292
21 септември 1988 година
Белград

Комисија за избор и отповик на делегати во
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

Секретар
Мирко Михајловиќ, с. р.

Претседател,
Марко Глигоровиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

		Страна
	Страна	
729. Одлука за измена на Одлуката за исплата на аконтација на поранешните сопственици на национализирани претпријатија — — — — —	1489	
730. Одлука за дополнително на Одлуката за плаќање на посебна такса на увезени стоки — — — — —	1489	
731. Наредба за измена и дополнително на Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на другите самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи — — — — —	1489	
732. Правилник за начинот на употреба и класификација на еталоните за единица на електрична капацитивност — — — — —	1489	
733. Правилник за метролошките услови што морат да ги исполнуваат мерилата за топлотна енергија — — — — —	1491	
		734. Соопштение за односот на стапките на растежот на цените на производителите на индустриски производи и на стапките на растежот на средните курсеви на странски валути во јули 1988 година — — — — — 1494
		735. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет — — — — — 1502
		736. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се продолжени дозволите за пуштање во внатрешен промет — — — — — 1497
		737. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се изменети и дополнети дозволите за пуштање во внатрешен промет — — — — — 1500
		738. Список на средствата за заштита на растенијата за кои престанаа да важат дозволите за пуштање во внатрешен промет — — — — — 1459
		739. Резултат од дополнителните избори за три делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина — — — — — 1503